

20212243746

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 195 став (3) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА, КАКО И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ВО УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

Член 1

Во Правилникот за начинот на водењето на евиденцијата, како и содржината и формата на евиденцијата во установа за деца („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/13), членот 3 се менува и гласи:

„(1) Евиденцијата за број на групи, деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач) во хомогени групи по објекти, се води на образец - Преглед за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители во хомогени групи по објекти за деца до две години, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број;

- назив на објект, податоци за бројот на групи, опфатени деца, занимални извршители (негователка – воспитувач) распоредени по возраста на децата (до 12 месеци, над 12 месеци до 18 месеци, над 18 месеци до две години) и вкупно групи, деца, занимални и извршители (негователка – воспитувач);

- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(2) Евиденцијата за број на групи, деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач) во хомогени групи по објекти, се води на образец - Преглед за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители во хомогени групи по објекти за деца над две години, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број;

- назив на објект, податоци за бројот на групи, опфатени деца, занимални извршители (негователка – воспитувач) распоредени по возраста на децата (над 2 години до 3 години; над 3 години до 4 години; над 4 години до 5 години, над 5 години до 6 години;) по објекти и вкупно групи, деца, занимални и извршители (негователка – воспитувач);

- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(3) Евиденцијата за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители во групи: од поаѓање на училиште до 10 годишна возраст; со скратена програма; други форми (вонинституционални активности) и други програми и проекти, се води на образец - Преглед за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители по објекти по групи: од поаѓање на училиште до 10 годишна возраст; со скратена програма, други форми (вонинституционални активности); други програми и проекти, даден во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- називна установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број;
- назив на објект;
- податоци за бројот на групи, опфатени деца, занимални извршители (негователка – воспитувач) распоредени по групи: од поаѓање на училиште до 10 годишна возраст; со скратена програма, други форми (вонинституционални активности); други програми и проект; по објекти и вкупно (групи, деца, занимални и извршители: негователка – воспитувач), по објекти;
- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(4) Евиденцијата за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители по објекти во групи: полудневен престој, комбинирани групи и продолжен престој по објекти, се води на образец - Преглед за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители по објекти во групи: полудневен престој, комбинирани групи и продолжен престој по објекти, даден во Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установи за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број; назив на објект, број на групи, опфатени деца, занимални извршители (негователка – воспитувач) распоредени по групи за полудневен престој, комбинирани групи, продолжен престој и вкупно (групи, деца, занимални и извршители: негователка – воспитувач);
- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(5) Евиденцијата за опфат на деца со попреченост во редовни групи, занимални и извршители, се води на образец - Преглед за опфат на деца со попреченост во редовни групи, занимални и извршители, даден во Прилог бр. 5, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број;
- назив на објект, опфат на деца со попреченост во редовни групи, назив на група според возраст на децата, опфатени деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач);
- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;
- датум и

- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(6) Евиденцијата за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач) во хетерогени групи, се води на образец - Преглед за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач) во хетерогени групи, даден во Прилог бр. 6, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на детска градинка и име на општината;

- наслов на прегледот;

- реден број; назив на објект; за хетерогена група до две години: број на групи, опфатени деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач); хетерогена група од две години до поаѓање во основно училиште: број на групи, опфатени деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач);

- напомена;

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;

- датум и

- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(7) Евиденцијата за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители во групи со други програми и проекти по објекти, се води на образец - Преглед за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители во групи со други програми и проекти по објекти, даден во Прилог бр. 7, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;

- наслов на прегледот;

- назив на објекти во состав на детска градинка, 3 пати се повторува назив на проект-програма: групи, деца, занимални и извршители (неговател - воспитувач), вкупно групи, деца, занимални, извршители (неговател и воспитувач);

- напомена;

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;

- датум;

- печат и потпис на директорот на установата за деца и

- прашалник.

(8) Евиденцијата за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач) според времетраењето на програмата и јазикот на кој се остварува програмата, се води на образец – Преглед за бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршители (неговател – воспитувач) според времетраењето на програмата и јазикот на кој се остварува програмата, даден во Прилог бр. 8, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;

- наслов на прегледот;

- форми на опфатеност на децата со податоци за: вкупно (број на групи, деца, занимални и извршители (неговател - воспитувач); јазик на кој се остварува програмата – македонски/број на групи, деца, занимални и извршители (неговател - воспитувач); албански/број на групи, деца, занимални и извршители (неговател - воспитувач); турски/број на групи, деца, занимални и извршители (неговател - воспитувач); друг јазик/ број на групи, деца, занимални и извршители (неговател - воспитувач);

- напомена;

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;

- датум и

- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(9) Евиденцијата за бројот на опфатени деца според национална припадност на децата, се води на образец - Преглед за бројот на опфатени деца според национална припадност на децата, даден во Прилог бр. 9, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- форми на опфатеност на децата со податоци за: вкупно опфатени деца и деца според национална припадност: македонска/ албанска/ турска/ромска/ српска/ бошњачка/ останати;
- вкупно деца;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(10) Евиденцијата за капацитетот на објектите во состав на детската градинка и бројот на опфатени деца, се води на образец - Преглед за капацитетот на објектите во состав на детската градинка и бројот на опфатени деца, даден во Прилог бр. 10, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број, назив на објекти, капацитет (проектиран и сегашен капацитет (опфатени деца/ до 2 години, деца од 2 години до поаѓање во училиште, деца од 12 месеци до поаѓање во основно училиште), број на деца во комбинирани групи, број на деца во групи од 6 години до 10 години и вкупно опфатени деца;
- вкупно;
- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(11) Евиденцијата за социјалната структура на децата (семејствата) се води на образец - Преглед за социјалната структура на децата (семејствата), даден во Прилог бр. 11, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- статус на родителите, број на опфатени деца (целодневен престој/до две години и деца над две години до поаѓање на училиште; полудневен престој/деца до две години и од две години до поаѓање на училиште; скратени програми/деца до две години и од две години до поаѓање на училиште; други форми (вонинституционални активности) /деца од три години до поаѓање на училиште; продолжен престој /деца до две години и од две години до поаѓање на училиште; деца од поаѓање на училиште до 10 години живот; вкупно опфатени деца според статусот на родителот;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(12) Евиденцијата за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работите за остварување на дејноста (работно место) и според фактичка стручна подготовка, се води на образец – Преглед на бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работите за остварување на дејноста (работно место) и според фактичка стручна подготовка, даден во Прилог бр.12, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, стручна подготовка (ВСС, ВШС, ССС), пол (М/Ж);
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработил прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(13) Евиденцијата за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работно место и според фактичката стручна подготовка, се води на образец – Преглед за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работно место и според фактичката стручна подготовка, даден во Прилог бр.12 - А, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, стручна подготовка (ВСС, ВШС, ССС, НСС, ВКВ, КВ, ПКВ, НКВ), пол (М/Ж);
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработил прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(14) Евиденцијата за бројот на вработени на неопределено време во објектот според работите за остварување на дејноста (работно место) и според фактичка стручна подготовка, се води на образец – Преглед за бројот на вработени на неопределено време во објектот според работите за остварување на дејноста (работно место) и според фактичка стручна подготовка даден во Прилог бр.13, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца, име на општината и назив на објектот;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место; вкупен број на вработени; стручна подготовка (ВСС, ВШС, ССС), пол (М/Ж);
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(15) Евиденцијата за бројот на вработени на неопределено време во објект според работно место и според фактичката стручна подготовка, се води на образец – Преглед за бројот на вработени на неопределено време во објект според работно место и според фактичката стручна подготовка, даден во Прилог бр.13 - А, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца, име на општината;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, стручна подготовка (ВСС, ВШС, ССС, НСС, ВКВ, КВ, ПКВ, НКВ), пол (М/Ж);
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработил прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(16) Прегледите од ставовите (12), (13), (14) и (15) на овој член, се користат и за евиденција на вработени на определено време, за времено ангажирани лица преку агенции за посредување за вработување, за итни и неодложни вработувања и се обележуваат со соодветен назив на вработување односно ангажирање на лица.

(17) Евиденцијата за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работите за остварување на дејноста (работно место) и национална припадност, се води на образец - Преглед за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работите за остварување на дејноста (работно место) и национална припадност, даден во Прилог бр.14, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, национална припадност (македонци/албанци/турци/власи/срби/роми/бошњаци/други), пол (М/Ж);
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(18) Евиденцијата за бројот на вработени на неопределено време во установата според работно место и национална припадност, се води на образец - Преглед за бројот на вработени на неопределено време во установата според работно место и национална припадност, даден во Прилог бр.14 - А, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, национална припадност (македонци/албанци/турци/власи/срби/роми/бошњаци/други), пол (М/Ж);
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изработува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(19) Евиденцијата за бројот на вработени на неопределено време во установата според работите за остварување на дејноста (работно место) и национална припадност, се води на образец – Преглед за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работите за остварување на дејноста (работно место) и национална припадност, даден во Прилог бр. 15, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца, име на општината и назив на објект во горен десен агол;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, национална припадност (македонци/албанци/турци/власи/срби/роми/бошњаци/други), пол (М/Ж);
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(20) Евиденцијата за бројот на вработени на неопределено време во објект според работно место и национална припадност, се води на образец – Преглед за за бројот на вработени на неопределено време во објект според работно место и национална припадност, даден во Прилог бр. 15 - А, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца, име на општината и назив на објект;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, национална припадност (македонци/албанци/турци/власи/срби/роми/бошњаци/други), пол (М/Ж);
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(21) Прегледите од ставовите (17), (18), (19) и (20) на овој член, се користат и за евиденција за бројот на вработени на определено време, времено ангажирани лица преку агенции за посредување за вработување, итни и неодложни вработувања и се обележуваат со соодветен назив на вработување односно ангажирање на лица.

(22) Евиденцијата за број на вработени кои се стекнале со пензија од 1.01. до 30.09. во тековна година, се води на образец – Преглед за број на вработени кои се стекнале со пензија од 1.01. до 30.09. во тековна година, даден во Прилог бр. 16, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината
- наслов на прегледот;
- реден број, име и презиме, датум на престанок на работен однос, вкупно остварен работен стаж, работно место, пол (м/ж) и националност;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директор.

(23) Евиденцијата за бројот на вработени кои ќе се стекнат со пензија од 01.10. до 31.12. во тековна година, се води на образец – Преглед за бројот на вработени кои ќе се стекнат со пензија од 01.10. до 31.12. во тековна година, даден во Прилог бр. 17, кој е составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број; име и презиме; датум на престанок на работен однос; вкупно остварен работен стаж; работно место; пол (м/ж) и националност;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.

(24) Евиденцијата за бројот на вработени кои се планира да се стекнат со пензија во наредна година, се води на образец – Преглед за бројот на вработени за кои се планира да се стекнат со пензија во наредна година, даден во Прилог бр. 18, кој е составен дел од овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број; име и презиме; датум на престанок на работен однос; вкупно остварен работен стаж; работно место; пол (м/ж) и националност;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата односно изготвува прегледот;
- датум и
- печат и потпис на директорот на установата за деца.”

Член 2

Прилозите бр. 5, 11, 12, 13, 14 и 15 се заменуваат со нови Прилози бр. 5, 11, 12, 13, 14 и 15 кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник, а Прилозите бр.12-А, 13-А, 14-А и 15-А, се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-6480/1
29 септември 2021 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА
ОПШТИНА _____

Прилог бр.11

ПРЕГЛЕД
за социјалната структура на децата (семејствата)

(состојба година)

ред бр.	Статус на родителите	Број на опфатени деца										Вкупно				
		Целодневен престој		Полудневен престој		Скратени програми		Други форми		Продолжен престој			Други програми и проекти		Деца од 6 до 10 години	
		Деца до 2 години	Деца од 2 години до поставење на училиште	Деца до 2 години	Деца од 2 години до поставење на училиште	Деца до 2 години	Деца од 2 години до поставење на училиште	Деца до 2 години	Деца од 2 години до поставење на училиште	Деца од 3 години до поставење на училиште	Деца до 2 години	Деца од 2 години до поставење на училиште	Деца до 2 години	Деца од 2 години до поставење на училиште	Деца од 6 до 10 години	
1	самохран родител															
2	корисници на право на детски додаток															
3	корисници на право на гарантирана минимална помош															
4	корисници на надоместок од Агенција за вработување															
5	студенти															
6	невработени родители															
7	воени инвалиди															

Изработил,

Директор,

(МП.)

Датум _____

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА _____
ОПШТИНА _____

Прилог бр. 12

ПРЕГЛЕД

на бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работите
за остварување на дејноста (работно место) и според фактичка стручна подготовка

(состојба _____ година)

	работно место	катего рија	ниво на работно место				вкупно	стручна подготовка								пол			
			1	2	3	4		В С	В Ш С	С С	Н С С	В К В	К В	П К В	Н К В	М	Ж		
	Директор																		
1	Раководни работници	А	А1																
	Раководител на објект																		
	Вкупно																		
2	Стручни работници	Б	Б1	Б2	Б3	Б4													
	Педагог																		
	Психолог																		
	Социјален работник																		
	Дефектолог																		
	Логопед																		
	Лекар																		
	Педијатар																		
	Стоматолог																		
	Др. Стручни работници																		
	Вкупно																		
3	Згрижувачки- кадар	Д	Д1	Д2	Д3	Д4													
	Негувател/помошно стручни работници																		
	Негувател во група во која има деца со пречки во развојот																		
	Вкупно																		
4	Воспитен кадар	В	В1	В2	В3	В4													
	Воспитувач																		
	Воспитувач во група во која има деца со пречки во развојот																		
	Вкупно																		
5	Стручни соработници	Г	Г1	Г2	Г3	Г4													
	Музички педагог																		
	Ликовен педагог																		
	Педагог по физичко воспитание																		
	Професор по странски јазик и книжевност																		
	Виша медицинска сестра																		
	Социјален работник (VI степен)																		
	Вкупно																		

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА _____
ОПШТИНА _____

Прилог бр. 12 -А

ПРЕГЛЕД

за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работно место и според фактичката стручна подготовка

(состојба _____ година)

	работно место	вкупно	стручна подготовка								пол	
			ВСС	ВПС	ССС	НСС	ВКВ	КВ	ПКВ	НКВ	М	Ж
1	Административен кадар											
	Благајник											
	Администратор кој врши благајнички и други административни работи (архивар и сл)											
	Секретар											
	Правник											
	Економист											
	Материјален книговодител											
	Книговодител кој врши и други											
	Финансов книговодител											
	Аналитичар-евидентичар											
	ВКУПНО											
2	Готварски кадар											
	Главен готвач											
	Готвач											
	Помошник во кујна											
	Помошник готвач во главна кујна											
	Помошник готвач во чајна кујна											
	Садомијачка-сервирка											
	Сервирка											
	ВКУПНО											
3	Друг технички кадар											
	Домаќин –возач											
	Набавувач – возач											
	Ложач на парни котли											
	Ракувач на парни котли											
	Ракувач на парни котли кој е и ложач											
	Хаус мајтор											
	Градинар-чувар											
	Шивачка											
	Перачка											
	Пеглачка											
	Чистачка											
	ВКУПНО											

Изработил,

(М.П.)

Директор,

Датум _____

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА _____
 ОПШТИНА _____
 НАЗИВ НА ОБЈЕКТОТ _____

Прилог бр. 13

ПРЕГЛЕД
 на бројот на вработени на неопределено време во објектот според работите
 за остварување на дејноста (работно место) и според фактичка стручна подготовка

(состојба _____ година)

	работно место	категорија	ниво на работно место				вкупно	стручна подготовка			пол		
			1	2	3	4		ВСС		ВШС	ССС	М	Ж
								240 ЕКТС	180 ЕКТС				
	Директор												
1	Раководни работници	А	А1										
	Раководител на објект												
	Вкупно												
2	Стручни работници	Б	Б1	Б2	Б3	Б4							
	Педагог												
	Психолог												
	Социјален работник												
	Дефектолог												
	Логопед												
	Лекар												
	Педијатар												
	Стоматолог												
	Др. Стручни работници												
	Вкупно												
3	Згрижувачки- кадар	Д	Д1	Д2	Д3	Д4							
	Негувател/помошно стручни работници												
	Негувател во група во која има деца со пречки во развојот												
	Вкупно												
4	Воспитен кадар	В	В1	В2	В3	В4							
	Воспитувач												
	Воспитувач во група во која има деца со пречки во развојот												
	Вкупно												
5	Стручни соработници	Г	Г1	Г2	Г3	Г4							
	Музички педагог												
	Ликовен педагог												
	Педагог по физичко воспитание												
	Професор по странски јазик и книжевност												
	Дипломирана медицинска сестра/медицински техничар												
	Виша медицинска сестра												
	Социјален работник (VI степен)												
	Вкупно												

Изработил,

(М.П.)

Директор,

Датум _____

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА _____
 ОПШТИНА _____
 НАЗИВ НА ОБЈЕКТОТ _____

Прилогбр. 13-А

ПРЕГЛЕД
 за бројот на вработени на неопределено време во објект според работно место и според фактичката стручна подготовка

(состојба _____ година)

	работно место	вкупно	стручна подготовка								пол	
			ВСС	ВПС	ССС	НСС	ВКВ	КВ	ПКВ	НКВ	М	Ж
1	Административен кадар											
	Благајник											
	Администратор кој врши благајнички и други административни работи (архивар и сл)											
	Секретар											
	Правник											
	Економист											
	Материјален книговодител											
	Книговодител кој врши и други											
	Финансов книговодител											
	Аналитичар-евидентичар											
	ВКУПНО											
2	Готварски кадар											
	Главен готвач											
	Готвач											
	Помошник во кујна											
	Помошник готвач во главна кујна											
	Помошник готвач во чајна кујна											
	Садомијачка-сервирка											
	Сервирка											
	ВКУПНО											
3	Друг технички кадар											
	Домаќин –возач											
	Набавувач – возач											
	Ложач на парни котли											
	Ракувач на парни котли											
	Ракувач на парни котли кој е и ложач											
	Хаусмајтор											
	Градинар-чувар											
	Шивачка											
	Перачка											
	Пеглачка											
	Чистачка											
	ВКУПНО											

Изработил,

(М.П.)

Директор,

Датум _____

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА _____
ОПШТИНА _____

ПРЕГЛЕД
за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работите за
остварување на дејноста (работно место) и национална припадност

(состојба _____ година)

	работно место	катего рија	ниво на работно место				вкупно	национална припадност								ПОЛ			
			1	2	3	4		Ма кед онц и	Ал бан ци	Т у р ци	В л а р и	С р б и	Р о м и	Бо ш ња ци	Др.	М	Ж		
	Директор																		
1	Раководни работници	А	А1																
	Раководител на објект																		
	Вкупно																		
2	Стручни работници	Б	Б1	Б2	Б3	Б4													
	Педагог																		
	Психолог																		
	Социјален работник																		
	Дефектолог																		
	Логопед																		
	Лекар																		
	Педијатар																		
	Стоматолог																		
	Др. Стручни работници																		
	Вкупно																		
3	Згрижувачки- кадар	Д	Д1	Д2	Д3	Д4													
	Негувател/помошно стручни работници																		
	Негувател во група во која има деца со пречки во развојот																		
	Вкупно																		
4	Воспитен кадар	В	В1	В2	В3	В4													
	Воспитувач																		
	Воспитувач во група во која има деца со пречки во развојот																		
	Вкупно																		
5	Стручни соработници	Г	Г1	Г2	Г3	Г4													
	Музички педагог																		
	Ликовен педагог																		
	Педагог по физичко воспитание																		
	Професор по странски јазик и книжевност																		
	Дипломирана медицинска сестра/медицински техничар																		
	Виша медицинска сестра																		
	Социјален работник (VI степен)																		
	Вкупно																		

Изработил,

(М.П.)

Директор,

Датум _____

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА _____
ОПШТИНА _____

Прилог бр.14 -А

ПРЕГЛЕД

за бројот на вработени на неопределено време во установата според работно место и национална припадност
(состојба _____ година)

	работно место	вкупно	национална припадност							пол		
			Македо нци	Алба нци	Турц н	Влас н	Срб н	Роми	Бош њац и	други	М	Ж
1	Административен кадар											
	Благајник											
	Администратор кој врши благајнички и други административни работи (архивар и сл)											
	Секретар											
	Правник											
	Економист											
	Материјален книговодител											
	Книговодител кој врши и други											
	Финансов книговодител											
	Аналитичар-евидентичар											
	ВКУПНО											
2	Готварски кадар											
	Главен готвач											
	Готвач											
	Помошник во кујна											
	Помошник готвач во главна кујна											
	Помошник готвач во чајна кујна											
	Садомијачка-сервирка											
	Сервирка											
	ВКУПНО											
3	Друг технички кадар											
	Домаќин –возач											
	Набавувач – возач											
	Ложач на парни котли											
	Ракувач на парни котли											
	Ракувач на парни котли кој е и ложач											
	Хаус мајтор											
	Градинар-чувар											
	Шивачка											
	Перачка											
	Пеглачка											
	Чистачка											
	ВКУПНО											

Изработил,

(М.П.)

Директор,

Датум _____

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА _____
 ОПШТИНА _____
 НАЗИВ НА ОБЈЕКТОТ _____

Прилог бр.15

ПРЕГЛЕД
 за бројот на вработени на неопределено време во установата за деца според работите
 за остварување на дејноста (работно место) и национална припадност

(состојба _____ година)

	работно место	категорија	ниво на работно место				вкупно	национална припадност								пол			
			1	2	3	4		Македонци	Албанци	Турци	Власци	Срби	Романи	Босњаци	Др.	М	Ж		
	Директор																		
1	Раководни работници	А	А1																
	Раководител на објект																		
	Вкупно																		
2	Стручни работници	Б	Б1	Б2	Б3	Б4													
	Педагог																		
	Психолог																		
	Социјален работник																		
	Дефектолог																		
	Логопед																		
	Лекар																		
	Педијатар																		
	Стоматолог																		
	Др. Стручни работници																		
	Вкупно																		
3	Згрижувачки- кадар	Д	Д1	Д2	Д3	Д4													
	Негувател/помошно стручни работници																		
	Негувател во група во која има деца со пречки во развојот																		
	Вкупно																		
4	Воспитен кадар	В	В1	В2	В3	В4													
	Воспитувач																		
	Воспитувач во група во која има деца со пречки во развојот																		
	Вкупно																		
5	Стручни соработници	Г	Г1	Г2	Г3	Г4													
	Музички педагог																		
	Ликовен педагог																		
	Педагог по физичко воспитание																		
	Професор по странски јазик и книжевност																		
	Дипломирана медицинска сестра/медицински техничар																		
	Виша медицинска сестра																		
	Социјален работник (VI степен)																		
	Вкупно																		

Изработил,

(М.П.)

Директор,

Датум _____

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА _____
 ОПШТИНА _____
 НАЗИВ НА ОБЈЕКТОТ _____

Прилог бр.15-А

ПРЕГЛЕД
 за бројот на вработени на неопределено време во објект според работно место и национална припадност

	работно место	вкупно	националност							пол		
			Македонци	Албанци	Турци	Власи	Срби	Ромни	Бошњаци	други	М	Ж
1	Административен кадар											
	Благајник											
	Администратор кој врши благајнички и други административни работи (архивар и сл)											
	Секретар											
	Правник											
	Економист											
	Материјален книговодител											
	Книговодител кој врши и други											
	Финансов книговодител											
	Аналитичар-евидентичар											
	ВКУПНО											
2	Готварски кадар											
	Главен готвач											
	Готвач											
	Помошник во кујна											
	Помошник готвач во главна кујна											
	Помошник готвач во чајна кујна											
	Садомијачка-сервирка											
	Сервирка											
	ВКУПНО											
3	Друг технички кадар											
	Домаќин –возач											
	Набавувач – возач											
	Ложач на парни котли											
	Ракувач на парни котли											
	Ракувач на парни котли кој е и ложач											
	Хаус мајтор											
	Градинар-чувар											
	Шивачка											
	Перачка											
	Пеглачка											
	Чистачка											
	ВКУПНО											

Изработил,

(М.П.)

Директор,

Датум _____